



Maggi

Салата со пилешко и печурки

Состојки

- 300 гр шампињони
- 300 гр пилешко
- 4 млади кромидчиња
- 1 лимон
- 2 гр бибер
- 2 гр магдонос
- 50 гр Томи мајонез

Упатство

1. Измешајте го Тому мајонезот со сок од лимон и додадете сол и бибер.
2. Пилешкото подгответе го во рерна, одвојте ја кожата и исечете го на крупни коцки.
3. Печурките малку издинстајте ги и додадете ја останатата маснотија од месото.
4. Во чинија прво ставете го месото, па печурките, па смесата со Тому мајонез.
5. Додадете млад кромид и измешајте.
6. Почекајте да се олади и сервирајте со леб.

🕒 45 Мин

⊕ 4 делови

Јаглехидрати	8.24 g
Енергија	237.07 kcal
Масти	23.76 g
Протеини	16.3 g